

ден	датум	Амф.2 - макс. 46 студенти	Амф.3 - макс. 46 студенти	Амф.4 - макс. 28 студенти	Амф.5 - макс. 20 студенти	Амф.6 - макс. 16 студенти	Амф.7 - макс. 23 студенти	Амф.8 - макс. 24 студенти	Амф.9 - макс. 20 студенти	Приа4 - макс. 16 студенти	Амф.10 - макс. 20 студенти (укупно)	Мал Амф.1 - макс. 8 студенти (укупно)	Мал Амф.2 - макс. 8 студенти (укупно)	
понеделник	28.09	09.00 - 11.00	Вовед во правото - доц. др. А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Уставно право - група 3 проф. др. Рената Делоска и проф. др. Јелена Хрстовска Трајковска (електронски)	МПП (во живо, писмено)	стечај и стечајна постапка и корпоративна индивидуалност (писмено во амфитеатар)	ИС - Англиски јазик	Уставно право	О1 - Меѓународни политички односи (on-line Microsoft Teams)	О1 - Теориска на односи со јавноста				
		12.00 - 14.00	Вовед во правото за дејачката настапница (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 проф. др. Рената Делоска и проф. др. Денис Прешова	МПП (во живо, писмено)	П.С. - Современа менаџерска историја	ИС - Новинарски изјави (во живо укупно)	Уставно право	О1 - ИКТ и односи со јавноста	О1 - Теориска на односи со јавноста				
		15.00 - 17.00	Вовед во правото - Проф. др. К.Ристова-Астара (во живо писмено)	Уставно право - Група 1 (Група 2 (писмено во живо)) - Проф. др. Гордана Силваноска Делоска и доц. др. Денис Прешова / Проф. др. Тања Караќаџиќ-Јовановска и проф. др. Марика Ристовска	МПП (во живо, писмено)	П.С. - Политички партии и имперсонни групи - Проф. др. Караманџева (електронско полагање - Microsoft Teams)	ИС - Политички партии и имперсонни групи - група на англиски јазик - проф. др. Александар Спасовски (во живо укупно полагање)	ИС - Теории на имовинството (во живо укупно) Проф. др. Јасна Банскава Неќиди	Уставно право					Проф. др. Караманџева - изборни, општни и првдметни на мастер студент (електронско полагање - Microsoft Teams)
вторник	29.09	09.00 - 11.00	Административно право (on-line на Microsoft Teams)	МПП (влезен колониум) проф. Делоска, доц. Делоска, доц. Руменис, во живо писмено	Филозофија на правото - доц. др. А.Љ. Спасов (во живо писмено)	П.С. - Вовед во правото др. А.Љ. Спасов (во живо писмено)	ИС - Политички систем проф. Т. Караќаџиќева (on-line Microsoft Teams) проф. М. Ристовска (во живо писмено)	Сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборни и општински предмет (во живо)	МПП (влезен колониум) проф. Делоски, доц. Делоски, доц. Руменис, во живо писмено	О1 - Европска интеграција на РСМ		Уставно право Група 3 проф. др. Рената Делоска и проф. др. Јелена Трајковска Браќаџиќ (во живо писмено) Конституционализам (во живо писмено)		
		12.00 - 14.00	МПП (заверени испити) проф. Делоски, доц. Делоска, доц. Руменис, во живо писмено	Филозофија на правото во дејачката настапница (во живо писмено)	П.С. - Меѓународни политички односи (on-line Microsoft Teams)	ИС - Слобода на изразување	Сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборни и општински предмет (во живо)	МПП (заверени испити) проф. Делоски, доц. Делоски, доц. Руменис, во живо писмено	О1 - Европска интеграција на РСМ					
		15.00 - 17.00	МПП (заверени испити) проф. Делоски, доц. Делоска, доц. Руменис, во живо писмено	Филозофија на правото проф. др. К.Ристова-Астара (во живо писмено)	П.С. - Јавно мислење и масовни комуникации (електронски)	ИС - Меѓународни политички односи (електронски)	Сите предмети од мастер административно право и јавна администрација и Заштита на лични податоци изборни и општински предмет (во живо)	МПП (заверени испити) проф. Делоски, доц. Делоски, доц. Руменис, во живо писмено						
среда	30.09	09.00 - 11.00	Англиски јазик (укупно во амфитеатар)	Римско право - Проф. др. Владо Буковски, доц. др. Тимео Муцурски	Меѓународно трговско право и Трговско право применета програма писмено во амфитеатар	Римско право - Проф. др. Владо Буковски, доц. др. Тимео Муцурски	Сите испити од мастер студии на проф. др. Тома Делоски (во живо писмено)		Институти на јавно и приватно право (проф. др. Радка Живковска, проф. др. Тања Трајковска, укупно полагање)					
		12.00 - 14.00	Англиски јазик (укупно во амфитеатар)	Римско право - Проф. др. Владо Буковски, доц. др. Тимео Муцурски	П.С. Меѓународно право (он-лајн група) електронски укупно	Римско право - Проф. др. Владо Буковски, доц. др. Тимео Муцурски			Лично право (проф. др. Тања Трајковска, укупно полагање)					
		15.00 - 17.00	Англиски јазик											
четвртак	1 Oct	09.00 - 11.00	Историја на право - Совр. мек. историја англ. проф. др. Доменијан on-line Microsoft Teams	Политички систем - правни студии - 1. Група 1 (проф. др. Силваноска и проф. др. Делоска) - писмено полагање во живо; 2. Група 2 (проф. др. Караманџева) - Електронско полагање на Microsoft Teams / Писмено полагање во живо; 3. Група 3 (проф. др. Ристовска) - Писмено полагање во живо	Онлајн дел на ПП (проф. др. Р. Живковска, укупно полагање)	П.С. - Конституционализам проф. др. Рената Делоска проф. др. Јелена Трајковска-Хрстовска, доц. др. Денис Прешова (електронски)	ИС - Вовед во правото проф. др. А.Љ. Спасов (во живо писмено)	Онлајн дел на ПП (проф. др. Р. Живковска, укупно полагање)	О1 - Односи со медиуми	О1 - Македонски јазик и статистика во живо (писмено)	О1 - Општо-Правни студентски испити на ОД		Проф. др. Ристовска - изборни, општни и првдметни на мастер студент (лично на полагање; во договор со професор)	
		12.00 - 14.00	Историја на правото (проф. М. Гривов on-line Microsoft Teams)	Политички систем - правни студии - 1. Група 1 (проф. др. Силваноска и проф. др. Делоска) - писмено полагање во живо; 2. Група 2 (проф. др. Караманџева) - Електронско полагање на Microsoft Teams / Писмено полагање во живо; 3. Група 3 (проф. др. Ристовска) - Писмено полагање во живо	Онлајн дел на ПП (проф. др. Р. Живковска, укупно полагање)	П.С. - Политичка социјалологија		Онлајн дел на ПП (проф. др. Р. Живковска, укупно полагање)	современи	О1 - Македонски јазик и статистика во живо (писмено)	О1 - Општо-Правни студентски испити на ОД		П.С. - Современи политички теории проф. др. Ана Чуковска (online на Ms. Teams)	
		15.00 - 17.00	Историја на правото	Политички систем - правни студии - 1. Група 1 (проф. др. Силваноска и проф. др. Делоска) - писмено полагање во живо; 2. Група 2 (проф. др. Караманџева) - Електронско полагање на Microsoft Teams / Писмено полагање во живо; 3. Група 3 (проф. др. Ристовска) - Писмено полагање во живо	Онлајн дел на ПП (проф. др. Р. Живковска, укупно полагање)	П.С. - Црковно општество	ИС - Реторика	Онлајн дел на ПП (проф. др. Р. Живковска, укупно полагање)	ПП - применета програма 15-17 часот (писмено полагање)					Проф. др. Делоска - изборни, општни и првдметни на мастер студент (лично на полагање; во договор со професор)

второ	2 Ок	09.00 - 11.00	Трудово право	ИПТ - проф. Калајџиќа - во живо, умено, проф. Мисоки електронски, умено, ZOOM, проф. - Ирма Димоски електронски, умено, ZOOM. Исполните од Мастер студиите по камено право кај професорите Калајџиќа, Мисоки и Ирма Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	Облигационо право (Ј.Даблани, Н. Гариловиќ, Н. Зараваќа) - уено или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Вовед во наука за политика проф. др К. Ристова-Аспруд (во живо, уено)	НС - Евро/Грани студиите интеграција	Трудово право	ИПТ - проф. Лажетки - во живо, умено, проф. Мисоки - електронски, умено, ZOOM, проф. - Ирма Димоски електронски, умено, ZOOM. Исполните од Мастер студиите по камено право кај професорите Лажетки, Мисоки и Ирма Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	ОИ - Политичка пропаганда и убавачки (во живо уено) Проф. др Јасна Банкова Мадж	Сите изборни и општни прашања кај проф. др Јасн Чучева (online Microsoft Teams)
		12.00 - 14.00	Трудово право	ИПТ - проф. Калајџиќа - во живо, умено, проф. Мисоки електронски, умено, ZOOM, проф. - Ирма Димоски електронски, умено, ZOOM. Исполните од Мастер студиите по камено право кај професорите Калајџиќа, Мисоки и Ирма Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	Договорно право, Право на интелектуална сопственост, Општо право, Потрошувачко право, Колективно право (Ј.Даблани, Н. Гариловиќ, Н. Зараваќа) - на Teams	Пос - Политичка философија	НС - Јазно мислење	Трудово право	ИПТ - проф. Лажетки - во живо, умено, проф. Мисоки - електронски, умено, ZOOM, проф. - Ирма Димоски електронски, умено, ZOOM. Исполните од Мастер студиите по камено право кај професорите Лажетки, Мисоки и Ирма Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	ОИ - Политичка пропаганда и убавачки (во живо уено) Проф. др Јасна Банкова Мадж	
		15.00 - 17.00	Трудово право	ИПТ - проф. Калајџиќа - во живо, умено, проф. Мисоки електронски, умено, ZOOM, проф. - Ирма Димоски електронски, умено, ZOOM. Исполните од Мастер студиите по камено право кај професорите Калајџиќа, Мисоки и Ирма Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	Облигационо право (Ј.Даблани, Н. Гариловиќ, Н. Зараваќа) - уено или писмено (Microsoft Teams)	Пос - Примена политика (електронски)	Пос - Вовед во наука за политика кај проф. др Ирма Раучиќска Панджа (online, уено)	Трудово право	ИПТ - проф. Лажетки - во живо, умено, проф. Мисоки - електронски, умено, ZOOM, проф. - Ирма Димоски електронски, умено, ZOOM. Исполните од Мастер студиите по камено право кај професорите Лажетки, Мисоки и Ирма Димоски ќе се полагаат во истите термини и на истиот начин како и ИПТ.	ОИ - Политичка пропаганда и убавачки (во живо уено) Проф. др Јасна Банкова Мадж	Проф. др Х. Ручева Таска - Избори, општни и прашања на мастер студи (Работи на политички електронски, во договор со професор)
Ч	3 Ок										
Ж	4 Ок										
понеделник	5 Ок	14.00 - 15.00	Социологија на правото (во живо писмено) проф. др Јасна Банкова Мадж во живо писмено	Свато право (проф. др Тиме Прикса, уено полагање)	Риско право (Проф. др Г. Науковски, Проф. др Е. Краниќ, електронски)	Пос - Политички систем - Проф. др Ристова (писмено полагање во живо) - (пути на јазан (електронски)	НС - Колективологија	ОИ - Јазно Мислење	ОИ - Вовед во правото, ано се на дневни вкото, во договор со координатор	ОИ - Маркетинг - и сите испити на мастер студи (Скопи на Меркетинг, Балони соопштени на РМ и Бранчама и рекламирање) кај - проф. др В.Уликов и проф. др Б.Петровска, умено испити со финансno присуство	
		15.30 - 16.30	Социологија на правото (во живо писмено) проф. др Јасна Банкова Мадж во живо писмено	Свато право (проф. др Тиме Прикса, уено полагање)	Риско право (Проф. др Г. Науковски, Проф. др Е. Краниќ, електронски)		НС - Споредна историја	ОИ и топ. Јага - Вовед во правото, прашања термини	Пос - Економски систем и економска политика проф. др В.Уликов и проф. др Б.Петровска, умено испити со финансno присуство		
		17.00 - 18.00	Социологија на правото (во живо писмено) проф. др Јасна Банкова Мадж во живо писмено	Свато право (проф. др Рада Жижанска, уено полагање)	Риско право (проф. др Г. Науковски, Проф. др Е. Краниќ, електронски)		НС - Човешки права во РМ (електронски)			НС Применета економика (видеоконференција) проф. др В.Уликов и проф. др Б.Петровска, умено испити со финансno присуство	
вторник	6 Ок	14.00 - 15.00	Казнено право (online, уено)	Трговско право (писмено во мезинага)	Применета економика - проф. др В.Уликов и проф. др Б.Петровска, умено испити со финансno присуство	Пос - Политички теорији	НС - Модерните и глобализација (во живо уено) та	Трговско право (уено во амфитатар)	ОИ - Говорничтво и невербална комуникација		
		15.30 - 16.30	Казнено право (online, уено)		Применета економика проф. др В.Уликов и проф. др Б.Петровска, умено испити со финансno присуство	Пос - Споредна политички систем - Проф. др Сиљанска (писмено испит во живо) Пос - Споредна политички систем група на зан писани јазан - проф. др Александар Спасовски (во живо уено полагање)	НС - Општи институти на јазно и правото	ОИ - Политички систем проф. др Тања Караќиманова Јованска и проф. др Александар Спасовски (во живо уено полагање)	ОИ - Говорничтво и невербална комуникација	Проф. др Силванска - Изборни, општни и прашања на мастер студи (Работи на полагање: во договор со професор)	
		17.00 - 18.00	Казнено право (online, уено)		Применета економика - проф. др В.Уликов и проф. др Б.Петровска, умено испити со финансno присуство			Свато право 2. (уено писмено право (уено полагање)	Земједелско право проф. др Тиме Прикса, уено полагање)		
		14.00 - 15.00	Испити на мастер студи кај проф. др Н. Пушманска и проф. др А. Димоски - Трговска, online, на MS Teams, од 11 часот	Риско право - Проф. др Влад Бучковски, Дец. др Тиме Муданска	Риско право - Проф. др Влад Бучковски, Дец. др Тиме Муданска						

